

Економски факултет Втор циклус студии



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Предлог

ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ВТОР
ЦИКЛУС СТУДИИ
ЕВРОПСКИ СТУДИИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Предлагач:



ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Скопје, 2016 година

Економски факултет

Втор циклус студии

C

		Стр.
	Карта на високообразовната установа	4
1 А	Општи дескриптори на квалификации за втор циклус	22
1 Б	Специфични дескриптори на квалификацијата за студиската програма Европски студии	24
2.	Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на Економски факултет - Скопје	26
3.	Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или Универзитетскиот сенат	27
4.	Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа студиската програма	28
5.	Вид на студиската програма (академски или стручни студии)	28
6.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	28
7.	Цел и оправданост за воведување на студиската програма	28
8.	Години и семестри на траење на студиската програма	28
9.	ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот	28
10.	Начин на финансирање, а за приватните високо-образовни и научни установи и доказ за обезбедена квалитетна финансиска гаранција за студиската програма	28
11.	Услови за запишување	28
12.	Информација за продолжување на образованието	29
13.	Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните на изборни предмети и дефиниран начин на избор на предметите	29
14.	Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма	29
15.	Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма	29
16.	Предметни програми со информации согласно со членот 4 од овој правилник	29
17.	Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5	30
18.	Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети од студиската програма	30
19.	Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во реализацијата на студиската програма	30
20.	Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма	30
21.	Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература	31
22.	Информација за веб страница	31
23.	Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската програма	31
24.	Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата	31

	ПРИЛОЗИ	
	Прилог 2 - Биографии на наставниот кадар	
	Прилог 3 - Изјави од наставниците за нивната согласност за учество во наставата	

Економски факултет

Втор циклус студии

1 А. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

Табела 1: Општи дескриптори на квалификации на студиските програми на втор циклус студии

Знаење и разбирање	• Показува разбирање за теоретските модели и концепции на модерната економска и бизнис теорија; • Демонстрира знаење за различните модели и стратегии кои се користат за успешно водење на макроекономската политика и бизнис процесите во претпријатијата • Способност за креирање и употреба на современите пристапи за анализа на ефектите од макроекономските политики и деловните одлуки во претпријатијата; • Стекнува продлабочени знаења од специфични областа на функционирањето на макроекономската политика и претпријатијата; • Показува знаење и способност за независно учество во научни и професионални дискусии.
Примена на знаењето и разбирањето	• Способност за креативност и иновативност при создавање на нови идеи и решенија; • Показува способност за оценка и избор на научни теории, методологии и алатки во различни економски и бизнис подрачја; • Показува знаење за различните методи кои се користат во истражувањето на економските појави и бизнис процесите; • Предвидувања на разни појави во економијата и бизнисот • Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да анализира теоретски и практични аспекти од работењето на претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените проекти. • Способност за донесување на квалитетни бизнис одлуки.
Способност за проценка	• Способност за проценка на макроекономската ситуација, бизнис процесите, проблемите и приоритетите во различни подрачја; • Демонстрира способност за идентификување и прибирање на релевантни податоци, нивна анализа и интерпретација; • Оспособување за самостојно решавање комплексни проблеми од практичното работење и развивање на критичкиот однос кон постојните теоретски модели и знаења; • Способност за анализа, синтеза и критичка евалуација на факти.

Комуникациски вештини	• Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност за лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и ситуации; • Показува способност за прибирање, анализирање, оценка и презентирање информации; • Способност за работа во интердисциплинарни тимови во организации во глобално и мултикултурно окружување; • Поседува способност за професионална комуникација со други професионалци од соодветната област, како и со претставници на институциите на системот.
Вештини на учење	• Поседува способност за анализирање, разбирање, меморирање и истражување на содржини од различни области; • Показува способност за изведување заклучоци или мислење за предностите и недостатоците на економските појави и бизнис процесите; • Демонстрира способност за вклучување во активно учење, способност да се служи со научно-истражувачки методи и да користи релевантна литература во своите анализи; • Способен е да анализира конкретни студии на случај и да анализира научни трудови од соодветната област • Показува интерес за континуирана едукација и професионален развој на повисоки образовни нивоа.

1 Б Специфични дескриптори на квалификацијата за студиската програма Европски студии

Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од учењето за студиската програма Европски студии, согласно со Уредбата за национална рамка на високообразовните валификации (Сл. Весник на РМ бр. 154/2010)

Цел на студиската програма од вториот циклус студии од областа на Европски студии е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на европските студии и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

Знаење и разбирање:

- Показува знаење и разбирање за актуелните аспекти на процесот на регионално интегрирање, со посебен акцент на процесите во рамките на Европската унија.
- Показува знаење и разбирање за актуелните аспекти на заедничките политики на земјите-членки на Европската унија.
- Показува знаење за практиката, политиките и регулативата на Европската унија заради потребата од хармонизација на националната регулатива и практика на Република Македонија со европските стандарди.
- Показува знаење за европското бизнис окружување и начините за подигање на конкурентноста на нашите фирми на европскиот пазар преку избор на соодветна стратегија, компатибилна со современата меѓународна бизнис практика.

Примена на знаењето и разбирањето:

- Успешно ги интерпретира случувањата во процесите на регионално интегрирање, особено во рамките на Европската унија;
- Ги користи знаењата за заземање критички став за предностите и слабостите на заедничките политики на членките на Европската унија;
- Професионално ги користи знаењата за преземање на потребните реформи што треба да се спроведат во земјата заради стекнување на статусот на полноправна членка на ЕУ;
- Ги применува знаењата за европското бизнис окружување во насока на подигнување на конкурентноста на домашните компании за настап на Единствениот европски пазар.

Способност за проценка:

- Показува способност за изведување заклучок или мислење за предностите и недостатоците на процесот на регионално интегрирање;
- Показува способност за прибирање, анализирање, оценка и презентирање информации за поважните заеднички политики на Европската унија и за предложените решенија во нивни рамки;
- Демонстрира способност за проценка на потребните реформски чекори во земјата за стекнување на статусот на полноправна членка на ЕУ;
- Показува способност за препознавање на можностите за подигнување на конкурентноста на домашните компании за настап на Единствениот европски пазар.

Комуникациски вештини

- Поседува способност за професионална комуникација со други професионалци од соодветната област, како и со претставници на институциите на системот;
- Показува способност да функционира ефикасно како дел од професионален тим ангажиран на проекти во врска со евроинтеграциските процеси;
- Показува способност за независно учество во научни и професионални дискусии, како и учество во научно-истражувачки проекти;
- Поседува критички способности за предлагање мерки и решенија во врска со измените на условите во европското бизнис окружување.

Вештини на учење:

- Поседува способност за анализирање, разбирање, меморирање и истражување на содржини од областа на Евроинтеграциите;
- Поседува способност за правилно организирање и користење на времето;
- Поседува способност за критичка анализа и генерирање на идеи во насока на решавање проблеми од секојдневната практика;
- Показува интерес за континуирана едукација и професионален развој на повисоки образовни нивоа.

Квалификација која се стекнува:

Магистер по Европските студии.

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Економски факултет - Скопје



Бр. 02-2110/39

Дата. 02-12 2016 година

Врз основа на член 63 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.35/08...127/16), и член 39 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Економскиот факултет - Скопје во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Наставно – научниот совет на седницата одржана на ден 25.11.2016 година, ја донесе следната

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

СЕ ВРШИ ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ на проектите на едногодишните студиски програми на втор циклус студии: **Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, МБА менаџмент, Е-бизнис менаџмент, Менаџмент во осигурувањето, Маркетинг, Европски студии, Управување во јавниот сектор, Монетарна економија, финансии и банкарство и Статистички методи за бизнис и економија**, студиски програми кои се реализираат на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје.

СЕ ВРШИ ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ на проектите на двегодишните студиски програми на втор циклус студии: **Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, Е-бизнис менаџмент и Монетарна економија, финансии и банкарство**, студиски програми кои се реализираат на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет - Скопје.

Мислење и препорака во врска со содржината на предложените проекти за изменување и дополнување на студиските програми на прв и втор циклус студии дава Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економскиот факултет - Скопје.

По добиеното мислење од страна на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економскиот факултет – Скопје, проектите, согласно член 52 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.35/08...127/16), потребно е да се достават до Универзитетскиот сенат на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, заради понатамошно постапување.

Прилог на оваа предлог – одлука претставуваат проектите за изменување и дополнување на студиските програми наведени во став 1 и 2 од оваа предлог одлука.

Оваа предлог одлука да се достави до:

- Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
- Одбор за соработка и доверба со јавноста
- Раководител на Совет за втор циклус студии
- Раководители на колегиуми на студиски програми
- Досие на предмет
- Архива
- Досие на седницата

Изработил: Д.К



ДЕКАН

Проф. д-р Љубомир Дракулевски

3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД РЕКТОРСКАТА УПРАВА ИЛИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Бр. 02-982/20
27.12.2016
Скопје

Одлука од УС

Ознака: ОБ 5.5/13

Страна: Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

Примено:	29.12.2016
Свој член:	11
Свој член:	2415/13
Свој член:	
Свој член:	

Врз основа на член 104 од Законот за високото образование, член 246 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по предлог на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет, Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 6. седница одржана на 27 декември 2016 година, донесе

ОДЛУКА за усвојување на Проектот за измени и дополнувања на студиската програма од втор циклус студии по *европски студии* (едногодишни) на Економскиот факултет

Член 1

Универзитетскиот сенат го усвојува Проектот за измени и дополнувања на студиската програма од *втор циклус студии по европски студии* (едногодишни) на Економскиот факултет.

Член 2

Универзитетскиот сенат го упатува проектот од член 1 на оваа Одлука до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на натамошна постапка за акредитација. Проектот во печатена и во електронска форма до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование се доставува од страна на единицата на Универзитетот - предлагач и организатор на студиската програма.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во *Универзитетски гласник*.



Ректор
Проф. д-р Никола Јанкуловски

Доставено до:

- Економскиот факултет
- Одборот за акредитација и евалуација на високото образование

4. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Студиската програма која е предмет на усогласување според член 99 од Законот за високото образование е од:

- подрачје	5.	ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
- поле	503	ЕКОНОМСКИ НАУКИ
- област	50307	МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

5. ВИД НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА (АКАДЕМСКИ ИЛИ СТРУЧНИ СТУДИИ)

Студиската програма на втор циклус студии – Европски студии е од **академски вид**

6. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ (ЦИКЛУС СТУДИИ)

Студиската програма е од **Втор циклус студии**

7. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Студиската програма на втор циклус студии – Европски студии е предмет на реакредитирање на постоечката студиска програма.

8. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Студиската програма на втор циклус студии – Европски студии е во траење од **2 семестри**

9. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ

За добивање звање магистер на економски науки од областа на Европските студии, студентот треба да оствари **60 ЕКТС** согласно Законот за високо образование

10. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ

Студиите се врз база на самофинансирање од страна на студентите

11. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Завршен прв циклус студии во времетраење од 8 семестри или најмалку 240 кредити.

12. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Со завршување на вториот циклус студии се стекнува право на запишување трет циклус на студии

13. УТВРДЕН СООДНОС ПОМЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ (за секоја програма во анекс 1)

Структурата на предметите е следна:

1. **Четири задолжителни предмети** утврдени со студиската програма според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот број предвидени предмети)
2. **Два изборни предмети** утврдени со студиската програма според семестри на студирање (30% од вкупниот број предвидени изборни предмети од листата на Економски факултет - Скопје)
3. **Еден изборен предмет** (10% од вкупниот број предвидени предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

14. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Просторот за реализацијата на студиските програми е даден во Картата на високообразовната институција. За оваа студиска програма е определена **ПРЕДАВАЛНА 1**

15. ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Листата на опремата за реализацијата на студиските програми е дадена во Картата на високообразовната институција. Предавална 1 е комплетно опремена со мултимедиски систем за изведување на наставата.

16. ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ СО ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО ЧЛЕНОТ 4 ОД ОВОЈ ПРАВИЛНИК

Предметните програми за студиската програма на втор циклус студии – Европски студии е дадена во ПРИЛОГ 1

17. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОДАТОЦИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕНОТ 5 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

	Име и презиме	Звање во кое е избран
1	д-р Љубица Костовска	Редовен професор
2	д-р Ирена Кикеркова	Редовен професор
3	академик Таки Фити	Редовен професор
4	академик Гоце Петрески	Редовен професор
5	д-р Љубомир Дракулевски	Редовен професор
6	д-р Ѓорѓи Гоцков	Вонреден професор
7	д-р Сашо Георгиевски	Редовен професор
8	д-р Катерина Тошевска-Трпчевска	Доцент
9	д-р Елена Макревска Дисоска	Доцент
10	д-р Сузана Макрешанска Младеновска	Доцент
11	Д-р Ангела Аралица	Доцент

Биографијата на наставниот кадар за студиската програма на втор циклус студии – Европски студии е дадена во ПРИЛОГ 2

18. ИЗЈАВА ОД НАСТАВНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Изјавите на наставниот кадар за студиската програма на Економскиот факултет на втор циклус студии – Европски студии се дадени во ПРИЛОГ 3

19. СОГЛАСНОСТ ОД ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАВНИКОТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Кадровската покриеност за предметите се утврдува со одлука на Наставно - научниот совет. Доколку има потреба за професори од други факултети согласноста би се обезбедила во редовна процедура.

20. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Бројот на студенти се дадени со предлог одлука од Наставно-начниот совет на Економскиот факултет. Вистинскиот број го утврдува Владата во соработка со Ректоратот на „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вкупниот број на студенти е утврден со решението за акредитација на студиската програма на 50 студенти.

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Во библиотеката на факултетот и кај предметните професори се обезбедени доволно наслови согласно нормативите на министерството од предложената основна (10%) и дополнителна (5%) литература.

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНИЦА

www.eccf.ukim.edu.mk/

23. СТРУЧНИОТ ОДНОСНО НАУЧНИОТ НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

По завршувањето на студиската програма студентот се стекнува со звањето:

магистер на економски науки – Европски студии.

24. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА

Квалитетот на наставата се развива и одржува преку следните механизми:

- секоја година Економскиот факултет спроведува процес на самоевалуација на ниво на студиски програми, како и самоевалуација на ниво на целиот факултет;
- секој семестар се спроведуваат анонимни анкети на студентите за односот на наставниот кадар и квалитетот на наставно-образовниот процес.
- секоја година се унапредуваат предметните програми во процедура преку Колегиумот за втор циклус студии – Европски студии и Наставно научниот совет на факултетот
- квалитетот на студиите се контролира и низ процесот на надворешна евалуација.

АНЕКС 1

Листа на задолжителни и изборни премети на Втор циклус Европски студии

1. **Четири задолжителни предмети** утврдени со студиската програма според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот број предвидени предмети)
2. **Два изборни предмети** утврдени со студиската програма според семестри на студирање (30% од вкупниот број предвидени изборни предмети од листата на Економски факултет - Скопје)
3. **Еден изборен предмет** (10% од вкупниот број предвидени предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

ТАБЕЛА 1. ПРВ СЕМЕСТАР

Полн назив на предметната програма	ЕКТС	Број на часови настава	Број на часови
Задолжителен предмет 1	7	30	175
Задолжителен предмет 2	7	30	175
Задолжителен предмет 3	7	30	175
Изборен предмет од Економски факултет*	7	30	175
Изборен предмет од Листа на УКИМ**	2	10	50
	30		750

* Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет - Скопје

** Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

ТАБЕЛА 2. ВТОР СЕМЕСТАР

Полн назив на предметната програма	ЕКТС	Број на часови настава	Број на часови
Задолжителен предмет 4	7	30	175
Изборен предмет од Економски факултет*	7	30	175
Магистерски труд	16		400
	30		750

* Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет - Скопје

ТАБЕЛА 3. Студиска програма втор циклус студии - Европски студии

Задолжителни предметни програми

Код	Полн назив на предметната програма	Наставник	Број на часови	ЕКТС
EUS 512	Европски економски интеграции	д-р Ирена Кикеркова д-р Љубица Костовска	30	7
EUS 515 и 516	Монетарна и фискална политика во ЕУ	д-р Ѓорѓи Гоцков д-р Сузана Макрешанска Младеновска	30	7
EUS 514	Право и регулатива на ЕУ	д-р Сашо Георгиевски	30	7
EUS	Регионални трговски договори и СТО	д-р Катерина Тошевска – Трпчевска	30	7

ТАБЕЛА 4. Изборни предметни програми од Листата на слободни предметни програми на Економски Факултет - Скопје

Код	Полн назив на предметната програма	Наставник	Број на часови	ЕКТС
EUS 517	Европско бизнис окружување	д-р Љубомир Дракулевски	30	7
EUS	Единствен пазар на ЕУ	д-р Елена Макревска Дисоска д-р Сашо Георгиевски	30	7
EUS 511	Современи тенденции во светското стопанство	д-р Љубица Костовска д-р Ирена Кикеркова	30	7
EUS 518	Социјална политика и пазар на трудот во ЕУ	Д-р Таки Фити д-р Гоце Петрески	30	7
Вкупно	280¹	42	Вкупно	280²

¹ Еден час настава е во траење од 45 минути

² Еден час настава е во траење од 45 минути

ТАБЕЛА 5. Изборни предметни програми од Листата на предметни програми на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Код	Полн назив на предметната програма	Број на часови	ЕКТС
Листа на УКИМ	Предмет од Листата на УКИМ	10	2

Студентот на втор циклус на студии може да пријави тези и тема за магистерски труд со образложение, откако ќе оствари 45 кредити со положување на испитите на студиумот на кој што е запишан.

КРАТОК ОПИС НА ПРЕДМЕТИТЕ

1. Европски економски интеграции

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	ЕВРОПСКИ ЕКОНОМСКИ ИНТЕГРАЦИИ European Economic Integration			
2.	Код	EUS 512			
3.	Студиска програма	Европски студии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	2017-2018 /прв (зимски)	7.	Број на ЕКТС	7
8.	Наставник	Проф. д-р Ирена Кикеркова Проф. д-р Љубица Костовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата, студентите би требало да добијат продлабочена претстава за регионалното економско интегрирање и посебно за фазите на европската економска интеграција. Натаму, објаснувајќи ги во детали политиките на европската економска интеграција целта е да се претстават можностите и перспективите на ЕУ, посебно после петото проширување, апсолвирајќи ги воедно и институционални промени во Унијата после усвојувањето на ревидираниот Лисабонски Договор.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Теоретски аспекти на регионалното економско интегрирање 2. Зачетоци на економското и политичкото интегрирање во Европа 3. Од Европска економска заедница до Европска унија (меѓувладини конференции и оснивачки договори) 4. Фази на европската економска интеграција (царинска унија, заеднички пазар, економска и монетарна унија) 5. Политики на европска економска интеграција (Единствен европски пазар, Економска и монетарна унија, Проширување на надлежностите – функционални и секторски политики) 6. Надворешна димензија на ЕУ (ЕУ – глобален трговски актер, Заедничка надворешна и безбедносна политика) 7. Институционални промени (продлабочување и проширување на ЕУ) 8. Перспективи на ЕУ после петото проширување и усвојувањето на ревидираниот Лисабонски Договор.				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од практиката, консултативна настава, семинари				
13.	Вкупен расположлив фонд на време		7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови		
14.	Распределба на расположливо време		30+10+170 = 210 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	20 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови	
		16.3.	Домашно учење	45 часови	
17.	Начин на оценување		60+30+10 = 100 бода		

	17.1.	Тестови		60 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови		
	17.3.	Активност и учество		10 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Miroslav Jovanovik	The Economics of European Integration	Edward Elgar Pub	2016
		2.	Richard Baldwin and Charles Wyplosz	The Economics of European Integration	McGraw-Hill	2015
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Miroslav Jovanovik	The Economics of International Integration	Edward Elgar Pub	2016
		2.	Frank Mcdonald and Stephen Dearden	European Economic Integration	Prentice Hall;	2005
		3.				
4.						
5.						

2. Монетарна и фискална политика во ЕУ

Предметна програма од втор циклус студии						
1.	Наслов на наставниот предмет	Монетарна и фискална политика во ЕУ Monetary and Fiscal Policy in EU				
2.	Код	EUS 515 и EYC 516				
3.	Студиска програма	Европски студии				
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје				
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус				
6.	Академска година/семестар	2017-2018 /прв	7.	Број на ЕКТС	7	
8.	Наставник	Проф. д-р Ѓорѓи Гоцков Доцент д-р Сузана Макрешанска Младеновска				
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни за: 1. Познавање на институционалната поставеност на Европскиот монетарен систем и неговите економски и финансиски карактеристики 2. Разбирање на начинот на концепирање и водење на монетарната политика од страна на ЕЦБ 3. Осознавање на проблемите на даночна хармонизација и конкуренција во ЕМУ 4. Анализирање на трендовите во јавните финансии во ЕУ 5. Познавање на структурата и карактеристиките на даночните системи во земјите од ЕУ					
11.	Содржина на предметната програма: 1. Теоретски аспекти од создавање на монетарна унија 2. Институционална рамка на единствената монетарна политика 3. Економска и финансиска структура на еврозоната 4. Монетарната политика на ЕЦБ 5. Трендови во јавните финансии во Европа 6. Национална фискална политика во ЕМУ 7. Фискален федерализам во ЕУ 8. Буџетот на ЕУ					
12.	Методи на учење: предавања со презентации поддржани со LCD и PowerPoint, интерактивна настава, тимска работа, гостин на предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача.					
13.	Вкупен расположлив фонд на време		7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови			
14.	Распределба на расположливо време		60+30+120 = 210 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава		60 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови	
		16.2.	Самостојни задачи		40 часови	
		16.3.	Домашно учење		50 часови	
17.	Начин на оценување		50+40+10 = 100 бода			

	17.1.	Тестови			60 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода			5 (пет) (F)	
		од 61 до 68 бода			6 (шест) (E)	
		од 69 до 76 бода			7 (седум) (D)	
		од 77 до 84 бода			8 (осум) (C)	
		од 85 до 92 бода			9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	European Central Bank	<i>The Monetary Policy of ECB</i>	European Central Bank	2011
		2.	Ричард Балдвин, Чарлс Виплоц	<i>Економија на европска интеграција</i>	Арс Алмина ДОО (Превод на Владата на РМ)	2011
		2.	Sylvester C.W. Eijffinger and Jakob de Haan	<i>European Monetary and Fiscal Policy</i>	Oxford university press	2003
		3.	M.Cerovac i dr	<i>Europska Unija</i>	MATE d.o.o Zagreb	2010
		4.	European Commission/EUROS TAT	<i>Taxation trends in the European Union</i>	European Commission	2012
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	European Commission	<i>Taxation trends in the European Union - Focus on the crises: The main impacts on EU tax systems</i>	European Commission	2011
		2.	M.Prokopijevic	<i>Evropska Unija</i>	Sluzbeni glasnik, Beograd	2009
		3.	Marco Buti and Andre Sapir	<i>Fiscal Policy in Europe: The Past and Future of EMU Rules from Perspective of Musgrave and Buchanan</i>	Centre for Economic Policy research	2006

		4.	Jesus Ferreiro, Giuseppe Fontana and Felipe Serrano	<i>Fiscal Policy in the European Union</i>	Palgrave Macmillan	2008
--	--	----	---	--	-----------------------	------

3. Право и регулатива на ЕУ

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	ПРАВО И РЕГУЛАТИВА НА ЕУ EU LAW			
2.	Код	EUS 514			
3.	Студиска програма	Европски студии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	2017-2018 /прв (зимски)	7.	Број на ЕКТС	7
8.	Наставник	Проф. д-р Сашо Георгиевски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да им даде на кандидатите солидни знаења за правото и регулатива на ЕУ а особено за изворите на правото на ЕУ, иституциите на ЕУ, за супремацијата, директната примена на европското право, директните ефекти, принципите на европското право, четири (економски) слободи, регулирањето на конкуренцијата во Европската Унија, хармонизацијата и унификацијата на интелектуалната сопственост и нејзината заштита. Воедно, да ги запознае со напорите на Република Македонија за приближување кон Европското право и законодавство како наша трајна определба и перспектива.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед; Историски развој развој на европското право и европските правни системи; Извори на правото на ЕУ; Генерални принципи на правото на ЕУ; Институции на ЕУ; Заедничкиот пазар: слободно движење на стоките, слободно движење на луѓето, слобода на давање на услугитеи слободно движење на капиталот; Исклучоци од четирите економски слободи; Заеднички принципи, дискриминација и пазарен пристап; Регулирањето на слободната конкуренција и државната помош и заедничкиот пазар; Хармонизацијата и унификацијата на правото на интелектуална сопственост во ЕУ и нејзината заштита; Принципите на европското договорно право; Процесот на хармонизација/апроксимација на законодавството на Република Македонија кон правото на ЕУ				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од практиката, консултативна настава, семинари				
13.	Вкупен расположлив фонд на време	7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови			
14.	Распределба на расположливо време	30+10+170 = 210 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	20 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови	
		16.3.	Домашно учење	45 часови	
17.	Начин на оценување	60+30+10 = 100 бода			
	17.1.	Тестови			60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови
	17.3.	Активност и учество			10 бодови
18.	Критериуми за оценување	помалку од 60 бода			5 (пет) (F)
		од 61 до 68 бода			6 (шест) (E)

	(бодови/оценка)	од 69 до 76 бода			7 (седум) (D)	
		од 77 до 84 бода			8 (осум) (C)	
		од 85 до 92 бода			9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Сашо Георгиевски	Вовед во правото на Европската унија	Правен факултет - Скопје	2012
		2.	Karen Davies	Understanding European Union Law	Routledge	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Пол Крег и Грејн де Бурка.	Право на ЕУ (преведено издание)	Магор, Скопје	2011
		2.				
		3.				
4.						
5.						

4. Регионални трговски договори и СТО

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	РЕГИОНАЛНИ ТРГОВСКИ ДОГОВОРИ И СТО REGIONAL TRADE AGREEMENTS AND WTO			
2.	Код	EUS			
3.	Студиска програма	Европски студии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	2017-2018 /прв (зимски)	7.	Број на ЕКТС	7
8.	Наставник	Доц. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на наставата студентите треба да бидат способни: 1. Да ја разберат суштината на регионалните трговски договори. 2. Да ги разликуваат видовите регионални трговски договори и нивните влијанија врз меѓународните економски односи. 3. Да ја разберат надворешнотрговската политика на Европската унија и нејзините односи со СТО. 4. Да ги разликуваат позитивните и негативните аспекти на развојот на регионализмот наспроти мултилатерализмот. 5. Да можат да ги согледаат предизвиците со кои се соочува мултилатералниот трговски систем преку развојот на регионализмот.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Билатерализам vs мултилатерализам. 2. Разгледување на членот 24 како основа за развојот на регионалните трговски договори. 3. Причини за склучување регионални трговски договори. 4. Ефекти од функционирањето на регионалните трговски договори. 5. Надворешнотрговската политика на ЕУ. Односите со трети земји и односите со СТО. 6. НАФТА и други регионални трговски договори на САД. 7. Други позначајни регионални трговски договори и иницијативи во светот. 8. Регионализам vs мултилатерализам.				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од практиката, консултативна настава, семинари				
13.	Вкупен расположлив фонд на време		7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови		
14.	Распределба на расположливо време		30+10+170 = 210 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	20 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови	
		16.3.	Домашно учење	45 часови	
17.	Начин на оценување		60+30+10 = 100 бода		
	17.1.	Тестови	60 бодови		

	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода			5 (пет) (F)	
		од 61 до 68 бода			6 (шест) (E)	
		од 69 до 76 бода			7 (седум) (D)	
		од 77 до 84 бода			8 (осум) (C)	
		од 85 до 92 бода			9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	AcharyaRohini, ed.	Regional Trade Agreements and the Multilateral Trading System	WTO & Cambridge University Press	2016
		2.	Hoekman B. and Kostecki M.	The Political Economy of the World Trading System, third ed.	Oxford University Press	2009
		3.	WTO	Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System	WTO	2009
		4.	WTO	World Trade Report 2011 The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence	WTO	2011
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Krishna Pravin	Trade Blocs: Economics and Politics	Cambridge University Press	2005
2.		Wagner M.	Challenges to the Multilateral Trading System	Nomos	2010	

5. Современи тенденции во светското стопанство

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	СОВРЕМЕНИ ТЕНДЕНЦИИ ВО СВЕТСКОТО СТОПАНСТВО CONTEMPORARY TENDENCIES IN THE WORLD ECONOMY			
2.	Код	EUS 511			
3.	Студиска програма	Европски студии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	2017-2018 /прв (зимски)	7.	Број на ЕКТС	7
8.	Наставник	Проф. д-р Љубица Костовска Проф. д-р Ирена Кикеркова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Главна цел на овој курс е да се разбере функционирањето на светската економија, особено во двете последни декади на 20-тиот век и почетокот на 21-от век. Овој период е важен за светската економија поради огромниот прогрес на меѓусебната поврзаност и зависност на светската трговија, технолошките иновации и деловните стратегии на мултинационалните корпорации. Новите сили и трендови во светската економија се случуваат после пропаста на еден модел кој бараше излез од кризата преку замена со друг модел (две декади на просперитет), интернационализација на капиталот, барање на профитабилни производства и области. Глобализацијата создава подлабоки разлики, декомпонирање и нееднаков развој помеѓу земјите, маргинализирајќи ги најслабите и најсиромашните. Каде води глобализацијата? Дали таа е против свет на доминација и доминирани, претставени како глобална економија, а всушност е униполарен свет поделен со длабоки спротивности. Од друга страна, глобализацијата се поврзува со зголемената меѓусебна економска зависност на сите земји во светот како глобален тренд и нов квалитет во светскиот економски развој.				
11.	Содржина на предметната програма: Светски пазар – современи погледи, Односите на силите во светската економија, Полжба на земјите во развој и на земјите во транзиција, Светска економска меѓузависност – глобален тренд, Глобализација – карактеристики, причини и последици, Колку ја засегнува глобализацијата националната автономиа? Дали глобализацијата ја засилува нееднаквоста? Води ли глобализацијата кон конвергенција или кон дивергенција? Регионализмот наспроти глобализацијата, Стар и нов регионализам – теоретски основи и перспективите на регионализмот, ЕУ и глобализацијата, Индивидуалитетот и конкурентноста на економиите наспроти економската интеграција				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од практиката, консултативна настава, семинари				
13.	Вкупен расположлив фонд на време	7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови			
14.	Распределба на расположливо време	30+10+170 = 210 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	20 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови	

		16.3.	Домашно учење		45 часови	
17.	Начин на оценување					60+30+10 = 100 бода
	17.1.	Тестови				60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)				30 бодови
	17.3.	Активност и учество				10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода			5 (пет) (F)	
		од 61 до 68 бода			6 (шест) (E)	
		од 69 до 76 бода			7 (седум) (D)	
		од 77 до 84 бода			8 (осум) (C)	
		од 85 до 92 бода			9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Р. бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ravenhill J.	Global Political Economy	Oxford University Press	2005
		2.	Peter Dicken	Global Shift-mapping the changing contours of the world economy	5 th Edition-New York, London, Edward Elgar, UK,	2007
		3.	Brian Snowdon	Globalisation, Development and Transition		2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Р. бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Jovanovic, Miroslav	The Economics of International Integration	Edward Elgar, UK	2006
		2.	Stiglitz J.	Globalization and its discontents	Norton&Company, New York	2002
		3.	Gavin B.	European Union and Globalization	Edward Elgar	2001
		4.	Laible J., Barkey H.J., edit.	European responses to Globalization: Resistance, Adaptation and Alternatives	ELSEVIER, JAI, Amsterdam	2006
		5.				

6. Европско бизнис окружување

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	ЕВРОПСКО БИЗНИС ОКРУЖУВАЊЕ			
2.	Код	EUS 517			
3.	Студиска програма	Европски студии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	2017-2018 /прв (зимски)	7.	Број на ЕКТС	7
8.	Наставник	Проф. д-р Љубомир Дракулевски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Предметот треба да овозможи стекнување знаења и разбирање на процесите на глобализацијата и нивното влијание врз меѓународниот бизнис, согледување на стратегиите за настап во меѓународниот бизнис, со посебен акцент на промените и последиците од нив во европското бизнис окружување. 1. студентите да ги совладаат техниките за анализа на окружувањето во меѓународниот бизнис, и посебно на европскиот бизнис 2. да го разберат функционирањето на транснационалните компании и да знаат да ги применат стратегиите за настап во меѓународниот бизнис 3. да знаат да ги препознаат претпријатијата во Европа, како и да се способни да го разберат управувањето и организацијата на овие претпијатија, како и да ги препознаваат стратешките чекори што ги преземаат во бизнисот 4. да ги совладаат современите техники на менаџментот што се применуваат, како и да ги разберат современите тенденции во развојот на бизнисот				
11.	Содржина на предметната програма: Општо за меѓународниот бизнис, глобализација, мултинационални компании и стратегии на МНК во меѓународниот бизнис, анализа на окружувањето (PEST-LE анализа), градење на стратегии, организација на МНК, специфики на менаџментот и културата во меѓународниот бизнис, европското окружување и бизнисот, европски бизнис организации, управување и организација на претпријатијата во Европа, алтернативни модели на европските претпријатија и современи промени во европскиот бизнис				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од практиката, консултативна настава, семинари				
13.	Вкупен расположлив фонд на време		7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови		
14.	Распределба на расположливо време		30+10+170 = 210 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	20 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови	
		16.3.	Домашно учење	45 часови	
17.	Начин на оценување		60+30+10 = 100 бода		
	17.1.	Тестови	60 бодови		

	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. Број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Neil Harris	The European Business Environment	Macmillan Education UK	1996
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				

7. Единствен пазар на ЕУ

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Единствен пазар на ЕУ		
2.	Код			
3.	Студиска програма	Надворешна трговија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет - Скопје		
5.	Степен(прв, втор, трет циклус)	Втор		
6.	Академска година/семестар		Број на ЕКТС	7
8.	Наставник	Доц. д-р Елена Макревска Дисоска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни: - да прават јасна дистинкција на карактеристиките и на функционирањето на царинската унија од оние на заедничкиот пазар на ЕУ; - да ја разберат неопходноста од елиминирање на сите квалитативни, квантитативни и останати мерки со еквивалентен ефект, од една страна, и на меѓусебно признавање на техничките стандарди, од друга страна, за обезбедување на слободно движење на стоките во ЕУ; - да ја разберат специфичноста на сферата на услугите, можноста за примена на принципот на недискриминација и потребата од исклучоци од општите правила за зачувување на интегритетот и спецификите на услугите од јавен национален интерес со едновременно обезбедување на целосното функционирање на правилата на Единствениот пазар на ЕУ - да ја разберат потребата за усогласување на даночната и на фискалната сфера како предуслов за слободно движење на капиталот во ЕУ; - да прават разлика меѓу слободното движење на работната сила и слободното движење на физички лица на Единствениот пазар на ЕУ.			
11.	Содржина на предметната програма: Предметот има за задача јасно да го разграничи функционирањето на Заедничката надворешнотрговска политика на ЕУ како стожер на царинската унија од четирите економски слободи: Слободното движење на стоки, на услуги, на капитал и на работна сила во рамките на Единствениот пазар на ЕУ. Секоја од четирите слободи е заснована на одделна правна регулатива која проникнала врз основа на решените случаи од практиката на Европскиот суд на правда. Со оглед на нивната специфичност и засебноста на правните извори, секоја од одделните законски рамки врз кои се заснова слободното движење на стоки, услуги, капитал и на работна сила се разгледува одделно, за на крај да се стекне вистинска слика за сложеноста на системот и на неговите носители во рамките на Европската унија.			
12.	Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача,			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	7 ЕКТС x 30 часови-210 часови		
14.	Распределба на расположливо време	90+50+20+50 =240 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	90 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	0 часови

16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	50 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	20 часови		
		16.3.	Домашно учење	50 часови		
17.	Начин на оценување			85+10+5 = 100 бода		
	17.1.	Тестови		85 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна) или усна презентација на два случаи од практиката на Европскиот суд на правдата		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		5 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 58 бода		5 (пет) (F)		
		од 59 до 66 бода		6 (шест) (E)		
		од 67 до 74 бода		7 (седум) (D)		
		од 75 до 82 бода		8 (осум) (C)		
		од 83 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирани активности				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	интерна евалуација и анкета				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Пол Крег и Грејн де Бурка	Право на ЕУ: текстови, случаи и материјали, превод на македонски јазик.	Марор: Скопје.	2010
		2	Clemens Kaupa and Friedl Weiss	European Union Internal Market Law	Cambridge University Press: Cambridge	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Stephen Weatherill	Cases and Materials on EU Law, 12th ed.	Oxford University Press: Oxford	2016

8. Социјална политика и пазар на трудот во ЕУ

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ПАЗАРОТ НА ТРУД ВО ЕУ			
2.	Код	EUS 518			
3.	Студиска програма	Европски студии			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	2017-2018 /прв (зимски)	7.	Број на ЕКТС	7
8.	Наставник	Проф. д-р Таки Фити Проф. д-р Гоце Петрески			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да бидат способни да: 1. поседуваат продлабочен фонд на знаење за логиката на функционирање на современите пазари на труд врз основа на стандардните и новите теоретски пристапи во оваа област; 2. дискутираат и објаснуваат битните карактеристики на пазарот на труд на ЕУ – во одделните земји и на ниво на ЕУ, причините за постојните ригидности и релативно високите стапки на невработеност на земјите членки на ЕУ, да врши споредби со пазарот на труд во САД и да ги елаборира суштинските елементи на социјалната политика на ЕУ – по земји и на ниво на ЕУ; 3. идентификуваат и сумираат релевантни искуства и поуки за Македонија и тоа како во доменот на функционирањето и регулацијата на современите пазари на труд, така и во доменот на социјалната политика.				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретски основи за социјалната политика 2. Карактеристики на социјалната политика во Европската унија 3. Основни домени на социјалната политика на Европската унија 4. Проблемот на вработување и неговото финансирање 5. Теоретски основи на функционирањето на пазарот на трудот 6. Ортодоксен приод кон функционирањето на пазарот на трудот 7. Институционален приод кон функционирањето на пазарот на трудот 8. Размената меѓу невработеноста и инфлацијата 9. Пазарот на трудот во ЕУ и САД – компаративна анализа 10.Основни карактеристики на социјалната политика и пазарот на трудот во Р.М.				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со пауер поинт презентации, проектирање на филмови и спотови, гостин предавач, тимски проектни задачи – презентации на примери од практиката, консултативна настава, семинари				
13.	Вкупен расположлив фонд на време	7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови			
14.	Распределба на расположливо време	30+10+170 = 210 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	20 часови	

		16.2.	Самостојни задачи		30 часови	
		16.3.	Домашно учење		45 часови	
17.	Начин на оценување				60+30+10 = 100 бода	
	17.1.	Тестови			60 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода			5 (пет) (F)	
		од 61 до 68 бода			6 (шест) (E)	
		од 69 до 76 бода			7 (седум) (D)	
		од 77 до 84 бода			8 (осум) (C)	
		од 85 до 92 бода			9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Гоце Петрески	Економија на труд (учебник во подготовка)		
		2.	Uta Talger and Sarah Chaytor	The future of EU social policy	London Global University	2014
		3.	George J. Borjas	Labor Economics	Mc Graw-Hill Companies	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ronald Ehrenberg and Robert Smith	Modern Labor Economics: Theory and Public Policy	Routledge	2006